

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола



**ПРЕЛИМИНАРЕН ПОВИК  
за изразување интерес за мобилност во рамките на  
ERASMUS+ Програмата  
Академска 2018/2019**

Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2018 година во рамките на  
Програмата Еразмус+,

**УКЛО го објавува**

**Повикот  
за изразување прелиминарен интерес за учество во  
мобилност во рамките на Е+ Програмата  
Клучна акција 103: индивидуална мобилност за учење,  
Високо образование:**

- мобилност на студентите за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)
- мобилност на академски кадар за настава (STA)

**Времетраење на мобилноста**

1. За студенти: еден семестар или една академска година (студентите може да реализираат мобилност од вкупно 12 месеци по циклус)
2. За кадри: пет работни денови со минимум осум часови настава

За академската 2018/2019, мобилноста ќе се реализира во периодот од 01/06/2018 до 30/09/2019.

Врз основа на потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерски институции од програмските земји, право на пријавување имаат:

- редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на мобилноста), втор или трет циклус, за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот
- академски кадри во редовен работен однос на УКЛО.

**Студентите и кадрите се пријавуваат на мобилност исклучиво врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции.**

### **Постапка за прелиминарното пријавување**

- Студентите заинтересирани за мобилност во соработка со Еразмус+ координаторот должни се да ги проучат и споредат студиските програми на матичниот и странскиот универзитет и да се договорот за предметите што би можеле да ги слушаат и полагаат на странскиот универзитет. Прелиминарниот интерес се изразува преку пополнување ПРЕЛИМИНАРНА ПРИЈАВА ЗА СТУДЕНТИ (прилог)
- Академските кадри заинтересирани за мобилност, исто така треба да го информираат Еразмус+ координаторот. Прелиминарниот интерес се изразува преку пополнување ПРЕЛИМИНАРНА ПРИЈАВА ЗА АКАДЕМСКИ КАДАР (прилог)

Прелиминарниот интерес ќе ни послужи за поуспешно пополнување на Апликацијата за учество на УКЛО во Клучната акција КА103, со краен рок за приложување во Националната агенција **1 февруари 2018**.

По одобрувањето на Апликацијата, УКЛО ќе објави дефинитивен повик во согласност со конкретните месеци за студентска мобилност и конкретните бројки за академска мобилност, кога од кандидатите ќе се побара да поднесат комплетен пакет за аплицирање.

Канцеларија за меѓународна соработка  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

---

Прелиминарните пријави, потпишани и скенирани треба да се достават до факултетскиот координатор - доц. д-р Раде Рајковчевски (Продекан за меѓународна соработка) **најдоцна до 17 јануари 2018 година** на следната е-адреса [raderaj@yahoo.com](mailto:raderaj@yahoo.com)

Доц. д-р Раде Рајковчевски  
*Продекан за меѓународна соработка*  
*Факултет за безбедност-Скопје*  
Тел. 077 702 358